



ОПШТИ УСЛОВИ ЗА РАБОТЕЊЕ СО ДЕПОЗИТИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Име на продукт	ДЕНАРСКИ ДЕПОЗИТ ПО ВИДУВАЊЕ
Целна група на клиент	<ul style="list-style-type: none">Физички лица
Валута на депозит	<ul style="list-style-type: none">МКД
Минимален износ	<ul style="list-style-type: none">50,00 денари
Рок на орочување	<ul style="list-style-type: none">По видување
Каматна стапка	<ul style="list-style-type: none">0,02%
Тип на каматна стапка	<ul style="list-style-type: none">Прилагодлива каматна стапка на депозитите отворени заклучно со 30.06.2017 годинаФиксна каматна стапка на депозитите отворени по 01.07.2017 година
Пресметка и плаќање на камата	<ul style="list-style-type: none">Пресметувањето на каматата се врши месечно и начинот на пресметка на каматата штедилницата го врши согласно со законските прописиПресметка на камата по конформна методаКаматната стапка е на годишна основа
Отворање и затворање на штедна книшка	<ul style="list-style-type: none">Штедна книшка може да отвори секое деловно способно физичко лице и тоа: во свое име, во име на малолетно лице за кое е законски застапникОтворањето на штедната книшка е бесплатно и може да се направи во секоја експозитура на штедилницата со лично присуство (важи за деловно способни физички лица) и валиден документ за идентификацијаШтедна книшка може да се затвори во секоја експозитура на штедилницата на барање на депонентот, со лично присуство и со валиден документ за идентификација
Уплата, исплата и располагање со средства	<ul style="list-style-type: none">Дополнителни вложувања се вршат на благајните на штедилницата или со трансфер на трансакциска сметка на штедилницатаЛица кои можат да вршат уплата на средства без ограничување се: Носител на сметка, Законски застапник на сметка, Опномоштено лице на сметкаСекое физичко лице различно од носителот на сметката може да врши уплата до износ од 60.000,00 денариСо средствата од депозитот по видување се располага во секое време без ограничувањеДепонентот за располагање со депозитот во експозитура на штедилницата треба да приложи: Штедна книшка Валиден документ за идентификација
Останати одредби	<ul style="list-style-type: none">За вложените средства депонентот и штедилницата склучуваат Договор за депозит по видувањеЗа вложените средства штедилницата издава штедна книшка, преку која се евидентираат и следат промените на депозитотВо случај на изгубена, оштетена или целосно пополнета штедна книшка, депонентот писмено пријавува во експозитура на штедилницата, со цел веднаш да се изврши замена со новаВкупните депозити на депонентите во штедилницата се осигурени во Фондот за осигурување на депозити АД Скопје. Фондот ги обесштетува вкупните депозити по депонент (ЕМБГ), но не повеќе од денарска противвредност на 30.000 евра во една банка, филијала на странска банка или штедилница, пресметана по среден курс на НБРМ. Во наведениот износ се пресметува главнината на депозитот, пресметаната и припишана камата, како и непристигнатата камата до денот на конечност на решениетоПодатоците поврзани со депозитот и личните податоци на депонентот претставуваат банкарска (деловна) тајна и притоа штедилницата се обврзува дека истите нема да ги открива на други лица, освен ако со закон или подзаконски пропис е поинаку предвидено, со што депонентот изречно се согласуваШтедилница Можности не прибира девизни депозити на своите уплатно-исплатни места

* За дополнителни информации обратете се во експозитурите на штедилницата